

Повик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2021 година

| | Име на здружението | Предлог-иницијатива | Бр. и датум на барање на мислење | Надлежност | Бр. и датум на одговор |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Здружение на граѓани за заштита на правата и интересите на вработените во државната администрација и заштита на државниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ, Скопје | Развивање на систем за евиденција и домаќинско управување со државните објекти од страна на државните институции | 43-8438/1 17.9.2020 | МФ-Управа за имотно-правни работи | |
| 2 | Здружение на граѓани за заштита на животната средина ЕКОЗВОН, Скопје | Придобивки од целосно имплементирање на Законот за бучава и давање поголем приоритет во континуираните активности за намалување на штетните ефекти на бучавата по здравјето на населението во Република Северна Македонија | 43-8434/1 17.9.2020 | МЖСПП МВР МТВ | МВР 1312-82603/1 од 19.10.2020 нема забелешки; МЖСПП 11-3915/3 од 20.10.2020 одржан состанок на 5.10, ќе се достави Иницијатива за промовирање на заштита од штетна бучава и подигање на јавната свест, како и едукација на населението - јавна кампања ... |
| 3 | Фондација Македонија презент, Скопје | Културно – информативен центар за деца со посебни потреби | 43-8442/1 17.9.2020 | МТСП | 10-5638/3 од 30.9.2020 - се поддржува иницијативата за формирање КИЦ за деца со посебни потреби |
| 4 | Здружение на уметници Македонски центар на Интернационален театарски институт Продукција, Скопје | Имплементирање на новиот закон и стратегија за култура | 43-8566/1 22.9.2020 | МК | |
| 5 | Македонски центар за меѓународна соработка МЦМС, Скопје | Реформирање на системот на државно финансирање на граѓанските организации | 43-8938/1 28.9.2020 | МП, МФ, МТСП, ГС | МП 11-2191/1 од 16.10.2020 искажува спремност на соработка со НВО при реформи на законската регулатива; МФ 08-6003/2 од 20.11.2020 Не го подржува предлогот за формирање на Фонд, задржување на воспоставениот модел преку Одд.за соработка со НВО; ГС 43-8938/3 од 17.11.2020 иницијативата е во согласност со Програмата за работа на ВРСМ 2020-2024-Демократија која работи за граѓаните |
| 6 | Македонски центар за меѓународна соработка МЦМС, Скопје | Основните податоци за регистрираните граѓански организации во Централниот регистар на РСМ се јавни и лесно достапни | 43-8977/1 28.9.2020 | Централен регистар на РСМ | 03-1073/2 од 13.10.2020 бесплатни податоци по поединечен субјект достапни на веб порталот на ЦРРСМ: ЕМВС, ЕДБ, Целосен назив, Скратен назив, Датум на основање, Правна форма, Правен статус, Адреса, Дополнителни информации (во стечај/во ликвидација), Претежна дејност, Големина (микро, мал, среден, голем). |

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|--|---|
| 7 | Фондација Отворено општество Македонија, Скопје | Поддршка и развој на граѓанското општество | 43-8946/1 28.9.2020 | МФ, МП, ГС | МФ 08-6004/2 од 20.11.2020 потребна е дополнителна анализа за Законот за игрите на среќа и за забавните игри, не е прифатлив предлогот за менување на класификација, а ќе настојува средствата за ГО да бидат планирани на соодветно расходно konto, заради следење и контрола; МП 11-2193/2 од 16.11.2020 подготвеност за соработка со ГО за реформи на законската регулатива; ГС 43-8946/3 од 17.11.2020 иницијативата е во согласност со Програмата за работа на ВРСМ 2020-2024-Демократија која работи за граѓаните |
| 8 | Фондација Отворено општество Македонија, Скопје | Структурен дијалот со граѓанските организации | 43-8947/1 28.9.2020 | СЕП, МТВ, МИОА, МП, МФ, МВР, МЗШВ, МОН, МТСП, МЛС, МЗ, МЖСПП | немаат забелешки: МОН 11-1005/2 од 13.10.2020, МТВ 02-6464/3 од 15.10.2020; МФ 15-6007/2 од 22.10.2020; МВР 13.1.1.-84863/1 од 28.10.2020; МЛС 18-2000/2 од 8.10.2020; МЖСПП 21-4023/2 од 14.10.2020; МП 11-2190/2 од 16.10.2020, подготвеност за соработка со НВО за реформи на позитивното законодавство |
| 9 | Фондација Отворено општество Македонија, Скопје | Унапредување на политиките за интегритет | 43-8976/1 28.9.2020 | МФ, МП, ЗПВРСМ за борба против корупција и криминал, човечки ресурси и одржлив развој | МФ-16-6921/2 од 8.10.2020 иницијативата е од надлежност на МП и МИОА МП 14-2196/2 28.10.2020 во тек се активности за проценка на усогласеноста на Законот за заштита на укажувачи, подзаконските акти се усвоени во 2016 |
| 10 | Фондација Отворено општество Македонија, Скопје | Функционална правна држава | 43-8949/1 28.9.2020 | МП, МФ | МП 08-2192/2 од 8.10.2020, во тек е подготовка на Закон за Судски буџет и Стратегија за човечки ресурси во судството и јавното обвинителство, а Предлог-законот за ништовност и поништување на првните последици од лустрацијата е подготвен и ќе биде повторно доставен до Собранието; МФ 08-6005/1-2 - Буџетот на ЈО и Буџетот на Судската власт се изготвува врз база на пополнет буџетски циркулар, а дадено е позитивно мислење на Годишниот план за вработување на ЈО |
| 11 | НВО Инфоцентар, Скопје | Менување на Законот за локална самоуправа и хармонизација со други законски акти | 43-8941/1 28.9.2020 | МЛС | 18-2001/1 од 7.10.2020, прашањето е веќе актуелизирано и ќе се земе предвид при измена на Законот за локалната самоуправа |
| 12 | Здружение на јавни службеници на Северна Македонија Прилеп | Сектор Образование | 43-8981/1 28.9.2020 | МОН, МИОА | МОН-27-10125/3 од 7.10.2020, ќе предложи неколку иницијативи во ГПВРСМ 2021 |
| 13 | Центар за развој на медиуми Скопје | Менување на медиумското законодавство и усогласување со новите Директиви и правила на ЕУ | 43-8979-/1 28.9.2020 | МИОА | |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------|-----------------------------|---|
| 14 | Здружение Конект Скопје | Предлог-измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности | 43-8978/1 28.9.2020 | МП, МФ | МП 11-2194/2 од 16.10.2020 подготвеност за соработка со НВО за реформи на позитивното законодавство |
| 15 | Здружение за промовирање на електрични возила Електромобилност Скопје | Бесплатни патарини за електрични и приклучни хибридни возила | 43-8933/1 28.9.2020 | МТВ | |
| 16 | Здружение за промовирање на електрични возила Електромобилност Скопје | Обележување и соодветна евиденција на електричните возила во РСМ | 43-8932/1 28.9.2020 | МВР | |
| 17 | Здружение за промовирање на електрични возила Електромобилност Скопје | Воведување на повластена даночна стапка при увоз на електрични и приклучни хибридни возила | 43-8931/1 28.9.2020 | МФ | |
| 18 | Здружение за промовирање на електрични возила Електромобилност Скопје | Поставување на инфраструктура за брзи полначи на електрични возила во главните коридори во РСМ | 43-8930/1 28.9.2020 | МТВ | |
| 19 | Форум - Центар за стратешки истражувања и документација, Скопје | Надградба на децентрализацијата во РСМ | 43-8936/1 28.9.2020 | МЛС | 18-2002/2 од 8.10.2020 иницијативата е релевантна и ќе се земе предвид при измена на Законот за локалната самоуправа, како и во новата Стратегија за регионален развој и новиот Закон за рамномерен регионален развој, што се во подготовка |
| 20 | ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување, во име на Платформата за одржливост на сервисите за превенција на ХИВ | Законот за здравствена заштита да ги препознае граѓанските организации како даватели на услуги од здравствената заштита од посебно значење за јавното здравје и овозможи младите на возраст од 16 - 18 години да имаат пристап до превентивни услуги за ХИВ и сексуално и репродуктивно здравје | 43-8934/1 28.9.2020 | МЗ | 11-6735/3 од 15.10.2020, добра основа за анализа, дел опфатено со раб.верзија на Законот за здравствената заштита/4.2019 |
| 21 | Институт за глобални политики и право Член 1 Скопје | Професионализација на македонската дипломатска служба | 43-8935/1 28.9.2020 | МНР | |
| 22 | Паблик - Асоцијација за истражување, комуникации и развој Скопје | Унапредување на средината во која се основаат и развиваат социјалните претпријатија во РСМ | 43-8943/1 28.9.2020 | МТСП | |
| 23 | Паблик - Асоцијација за истражување, комуникации и развој Скопје | Препознавање на социјалното менторство како социјална услуга за активација и зголемување на вработливоста на тешко вработливите лица | 43-8945/1 28.9.2020 | МТСП | |
| 24 | Рурална коалиција Куманово | Подобрени законски решенија и мерки кои што влијаат врз конкурентноста и одржливоста на секторот земјоделство и рурален развој | 43-8980/1 28.9.2020 | МЗШВ | |
| 25 | Хелсиншки комитет за човекови права | Унапредување на заштитата на работничките права; Реформи во правосудството; Засилена и соодветна социјална заштита; Спречување и борба против делата од омраза; Унапредување на родовата еднаквост; Унапредување на состојбата со човековите права на ЛГБТИ луѓето | 43-8982/1 28.9.2020 | МТСП, МП,МВР, МОН, МЗ | МОН-27-10129/3 од 7.10.2020, се прифаќа иницијативата, во ГРВРСМ 2021 ќе се предложи нов Закон за учебници во основното и средното образование и нов Закон за средно образование; МВР 13.1.2-84571/1 27.10.2020 нема забелешки |
| 26 | СОС Детско село Северна Македонија | Квалитет за децата во вон-семејната заштита | 43-9042/1 28.9.2020 | МТСП | 10-5934/2 од 6.10.2020, предлозите се апсолвирани со Законот за социјална заштита од 2019 |
| Иницијативите на граѓанските организации и одговорите од ресорните министерства се објавени на www.nvosorabotka.gov.mk во делот Предлози од граѓански организации https://www.nvosorabotka.gov.mk/?q=node/77 | | | | | |